

M300 WATCHPHONE - ЧАСОВНИК ТЕЛЕФОН



Мобилните телефони во форма на часовници се појавуваат многу ретко. Еден таков 3 GSM беше претставен од компанијата "SMS Technology". Часовникот - телефон изгледа како направа од фантастичните филмови. Тој има добри технички карактеристики. Работи на три GSM мрежи, има 64MB вградена меморија и поддржува MP3 мелодии. Часовникот поддржува гласовно бирање броеви, може да се поврзува со

други направи со Bluetooth, а екранот му е OLED 1,1 инчен (колор). Тежи само 45 грама. Со едно полнење, во режим на одморање, телефонот може да работи 80 часа и 200 минути во режим на разговор. M300 WatchPhone ќе се појави во продажба во март по цена од 300 фунти.

ФАБРИКИТЕ НА КИНЕЗИТЕ

Најголемиот светски производител на процесори најави план за изградба на 2,5 милијарди долари вредна фабрика во Далијан, град во североисточната кинеска



покраина Лијаонинг. Плановите ги најави извршниот директор на "Intel", Пол Отелини. Со реализацијата на овој проект, "Intel" ќе стане еден од најголемите странски инвеститори во Кина, со речиси

четири милијарди американски долари инвестиции. Изградбата ќе почне оваа година, а фабриката ќе стартува со производство во 2010 година. Би требало фабриката да има месечен капацитет на производство од 52.000 процесори. Во моментот, "Intel" има вакви фабрики во САД, Ирска и во Израел. "Intel" е присутен во Кина уште од 1985 година, а во своите фабрики за производство, тестирање, истражување и развој во повеќе од 16 градови има 6.000 вработени.

ADOBE GO ПРЕТСТАВИ APOLLO

Apollo е програмска платформа на Adobe, независна од оперативниот систем, која обединува неколку веќе постојни развојни алатки како Flash, Flex, Ajax, HTML и Javascript. Од корисничка страна, тоа значи дека наскоро ќе почнат да се појавуваат Интернет апликации, кои ќе бидат значително помоќни и побогати од сегашните. Добредојдовите во иднината на веб-апликациите. Од појавата на Flash и подоцна на Ajax, наголемо се зборува за RIA (Rich Internet Applications) апликации, кои работат во вашиот веб-прелистувач,



но даваат комфорт и функционалност слични на вистинските десктоп апликации. Сите досега претставени развојни алатки имаа некои помали или поголеми недостатоци, а Adobe се надева дека наскоро ќе ги отстрани токму со Apollo.

Апликациите развиени на Apollo ќе бидат независни од оперативниот систем, а ќе имаат и поддршка за drag-and-drop функционалност, clipboard пристап, кратенки на вашиот десктоп и др. За разлика од сегашните веб-апликации, Apollo апликациите ќе можат да бидат стартувани и самостојно, без веб-прелистувач.

NALU - ТЕЛЕФОН СО ДВЕ СТРАНИ

Какви ќе бидат идните телефони? Џон Холандер предлага свој одговор на ова прашање. Тој го претстави концептуалниот телефон Nalu, кој има неколку екрани и области за управување. Од едната страна има интерфејс за работа со текст, а од другата страна - медијаплеер со голем екран.

